

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 90

Год. LX

Петок, 17 декември 2004

Цена на овој број е 350 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1677. Одлука за избор на Владата на Република Македонија.....	2	1687. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес.....	5
1678. Одлука за утврдување на Пресеан листа на носителите на јавни функции во Република Македонија.....	3	1688. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе.....	5
1679. Одлука за давање на користење на недвижен имот-деловен простор.....	3	1689. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци.....	5
1680. Решение за давање согласност на Статут на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кичево.....	4	1690. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Винаца.....	5
1681. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар.....	4	1691. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид.....	5
1682. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа „Јоско Илиевски“ Куманово.....	4	1692. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино.....	6
1683. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Пробиштип.....	4	1693. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица.....	6
1684. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Радовиш.....	4	1694. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола.....	6
1685. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево.....	4		
1686. Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија.....	5		

1695.	Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје.....	6	1705.	Правилник за својствата на детските играчки што се пуштаат во промет.....	8
1696.	Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани.....	6	1706.	Листа на стоки за кои се определени царински квоти кои се распределуваат по пат на аукција за 2005 година.....	10
1697.	Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струга.....	6	1707.	Листа на земјоделски производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2005 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	11
1698.	Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово.....	6	1708.	Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	22
1699.	Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово.....	7	Фармацевтска комора на Македонија		
1700.	Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Ресен.....	7	40.	Правилник за критериумите што треба да ги исполнуваат здравствениите установи и здравствените работници под чиј надзор се спроведуваат правничкиот стаж.....	22
1701.	Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Македонски Брод.....	7	41.	Правилник за начинот и постапката за полагање на стручниот испит, за составот на испитните комисии и обрасците на уверение за положен стручен испит и лиценца.....	23
1702.	Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крушево.....	7	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кон кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ		
1703.	Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп.....	7	5.	Одлука на Советот 2004/767/CFSP од 15 ноември 2004 година за спроведување на Заедничката Позиција 2004/694/CFSP за понатамошни мерки на поддршка за ефективна имплементација на мандатот на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија (ICTY).....	1
1704.	Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар.....	7	6.	Заедничка Позиција на Советот 2004/730/CFSP од 25 октомври 2004 година за дополнителните рестриктивни мерки против Бурма/Мијанмар и дополнување на Заедничката Позиција 2004/423/CFSP.....	3
		8		Огласен дел	1-96

1677.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 13 од Уставот на Република Македонија и член 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 17 декември 2004 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

1. За претседател на Владата на Република Македонија е избран д-р Владо Бучковски.

2. За министри кои ќе раководат со одделни министерства се избрани:

Јован Манасијевски, за министер кој ќе раководи со Министерството за одбрана,

Љубомир Михајловски, за министер кој ќе раководи со Министерството за внатрешни работи,

Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, за министер кој ќе раководи со Министерството за правда,

д-р Илинка Митрева, за министер кој ќе раководи со Министерството за надворешни работи,

м-р Никола Поповски, за министер кој ќе раководи со Министерството за финансии,

м-р Фатмир Бесими, за министер кој ќе раководи со Министерството за економија,

Садула Дураку, за министер кој ќе раководи со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,

д-р Владимир Димов, за министер кој ќе раководи со Министерството за здравство,

Азиз Положани, за министер кој ќе раководи со Министерството за образование и наука,

Стевчо Јакимовски, за министер кој ќе раководи со Министерството за труд и социјална политика,

Ризван Сулејмани, за министер кој ќе раководи со Министерството за локална самоуправа,

Благој Стефановски, за министер кој ќе раководи со Министерството за култура,

Џемали Мехазии, за министер кој ќе раководи со Министерството за транспорт и врски и

м-р Зоран Шапуриќ, за министер кој ќе раководи со Министерството за животна средина и просторно планирање.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-4314/1
13 декември 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Јован Манасијевски, с.р.

1680.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТ НА ЈУ
МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА КИЧЕВО**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Кичево, донесен од страна на Управниот одбор на Јавната установа на седницата одржана на 28.10.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-1536/2
30 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1681.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕБАР**

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Дебар број 0101-197/3, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 25.10.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-4806/2
30 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1682.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА “ЈОСКО ИЛИЕВСКИ”
КУМАНОВО**

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа “Јоско Илиевски” Куманово, број 4982, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 25.10.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-4830/2
30 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1683.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ПРОБИШТИП**

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Пробиштип, број 02-248/2, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 22.10.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-4833/3
30 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1684.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА РАДОВИШ**

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Радовиш број 02-1994/2, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 26.10.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-4839/2
30 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1685.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕЛЧЕВО**

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Делчево број 02-304, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 25.10.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-4850/2
30 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1686.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГЕВГЕЛИЈА

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Гевгелија број 02-2701/3, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 28.10.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-4859/2
30 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1687.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВЕЛЕС

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Велес број 03-2341/1, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 26.10.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-4860/2
30 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1688.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СВЕТИ НИКОЛЕ

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Свети Николе број 01-2017/5, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 29.10.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-4868/2
30 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1689.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КАВАДАРЦИ

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Кавадарци број 02-2563/3, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 28.10.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-4869/2
30 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1690.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВИНИЦА

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Винаца, број 0202-392/4, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 29.10.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-4871/4
30 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1691.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ОХРИД

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Охрид број 01-260, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 28.10.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-4872/2
30 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1692.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НЕГОТИНО

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Неготино, број 02-1851/1, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 27.10.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-4874/2
30 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1693.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУМИЦА

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Струмица, број 02-6912/5, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 26.10.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-4878/2
30 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1694.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА БИТОЛА

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Битола број 02-699/3, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 26.10.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-4879/2
30 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1695.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје број 02-850/3, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 28.10.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-4889/2
30 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1696.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КОЧАНИ

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Кочани, број 0101-364, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 28.10.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-4892/2
30 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1697.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУГА

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Струга, број 01-406/2, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 29.10.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-4894/3
30 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1698.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА БЕРОВО

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Берово број 02-1342, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 02.11.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-4982/4
30 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1699.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ТЕТОВО

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Тетово број 01-3535/3, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 01.11.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-5015/2
30 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1700.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА РЕСЕН

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Ресен, број 02-316/3, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 02.11.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-5021/4
30 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1701.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА МАКЕДОНСКИ БРОД

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Македонски Брод број 02-851/2, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 11.11.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-5155/2
30 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1702.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРУШЕВО

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Крушево број 02-140/3, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 25.10.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-5201/2
30 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1703.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ПРИЛЕП

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Прилеп број 02-1065/3, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 28.10.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-5277/3
30 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1704.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјална заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/97, 16/00, 17/03 и 65/04), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГОСТИВАР

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Гостивар број 02-1203/1, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 28.10.2004 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-5326/2
30 ноември 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

1705.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за заштита на потрошувачите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/2004), министерот за економија во согласност со министерот за здравство, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА СВОЈСТВАТА НА ДЕТСКИТЕ ИГРАЧКИ ШТО СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат механичките, физичките, хемиските, електричните и хигиенските својства на детските играчки при пуштањето во промет (во натамошниот текст: играчки).

Член 2

Производи кои не се сметаат како играчки се:

1. Новогодишни и божиќни декорации;
2. Детални пропорционални (сразмерни) модели за возрастни собирачи;
3. Опрема наменета за колективно користење на игралишта;
4. Спортска опрема;
5. Опрема наменета за користење во длабока вода;
6. Народни кукли, декоративни кукли и други слични производи за возрастни собирачи;
7. "Професионални играчки" поставени на јавни места (шопинг центри, станици и други);
8. Сложувалки со повеќе од 500 делчиња или без слика, наменети за специјалисти;
9. Воздушни пушки и воздушни пиштоли;
10. Огномети, вклучувајќи и ударни каписли со исклучок на ударните каписли посебно дизајнирани за употреба во играчки;
11. Прачки и катапулти;
12. Сетови на стрелци со метални врвови;
13. Електрични фурни, пегли или други функционални производи кои работат при номинален напон кој надминува 24 волти;
14. Производи кои содржат грејни елементи наменети за употреба под надзор на возрасен во наставни цели;

15. Возила со мотори на согорување;
16. Играчки - парни машини;
17. Велосипеди дизајнирани за спорт или за патување на јавен автопат;
18. Видео играчки кои може да се поврзат на видео екран, кои работат при номинален напон кој надминува 24 волти;
19. Модел на бебе -манекен;
20. Верни репродукции на вистински огнени оружја; и
21. Моден накит за деца.

Член 3

Играчките, нивните составни делови и било кои одвоени делови на играчките кои се наменети за користење на деца помали од 36 месеци треба да ги исполнуваат следните својства:

- да бидат дизајнирани и изведени на начин така што да биде минимизиран ризикот од физичка повреда кој би можел да биде предизвикан со движење на нивните делови;
- да не бидат шилести ниту да имаат остри или назабени рабови со кои можат да се повредат децата;
- да бидат добро измазнети или превлечени со лак, односно со лак- бои; и
- да бидат со димензии кои ќе го спречат нивното голтање и/или вдишување, односно не треба да бидат пократки од седум сантиметри.

Член 4

Покрај својствата од член 3 на овој правилник, играчките треба да ги имаат и следните физички и механички својства:

- играчките и нивните делови ако се фиксни нивните котвишта треба да имаат потребна механичка сила, каде што е тоа потребно, како и стабилност за да ги издржат стресовите на кои што се изложени за време на користењето без да се скршат или да станат подложни на искривување;
- играчките, нивните делови и амбалажата во која се спакувани не треба да претставуваат ризик за задушвање или задушување;
- играчките наменети за користење во плитка вода кои имаат способност за носење или поддржување на децата во водата треба да се дизајнирани и изведени за да го намалат колку што е можно повеќе ризикот од загуба на пловноста на играчката и загуба на потпората која му се пружа на детето;
- играчките во кои е возможно да се влезе внатре и кои со тоа претставуваат ограден простор треба да имаат средства за излез кои корисниците на играчката можат лесно да ги отворат од внатрешната страна;
- играчките кои при користењето бараат од корисниците мобилност треба да имаат систем за кочење кој одговара на типот на играчката и е пропорционален на кинетичката енергија која се развива од неа. Таквиот систем треба на корисникот да му биде лесен за управување без ризик од исфрлање или физичка повреда на корисникот или на трети лица;
- формата и составот на проектилите и кинетичката енергија што тие можат да ја развијат кога се испалени од играчка дизајнирана за таа намена, треба да бидат такви што нема да постои ризик од физичка повреда на корисникот или на трети лица;
- играчките кои содржат грејни елементи треба да бидат така изработени за да се осигура дека максималната температура на било која достапна површина при допир не предизвикува изгореници и дека течностите и гасовите кои се содржат во играчката не достигнуваат температури или притисоци кои се такви што при нивно истекување од играчката, може да предизвикаат изгореници, опекотини или други физички повреди.

Член 5

Играчките не треба да имаат својство на запаливост и треба да бидат составени од материјали кои:

- не горат ако се директно изложени на пламен или искра или друг потенцијален извор на оган; или
- не се лесно запаливи (пламенот изгаснува со исчезнување на причинителот на оган); или
- и да се запалат, горат пополека и се со ниска стапка на ширење на пламенот; или
- без оглед на хемискиот состав на играчката, имаат својство да го забават процесот на горење и не смеат да предизвикаат ризик од палење на други материјали користени во играчката.

Член 6

Играчките кои од причини суштински за нивно функционирање содржат опасни супстанции, особено материјали и опрема за хемиски експерименти, склопување на модели, пластични или керамички летви, емајлирачки, фотографски или слични активности, не треба да содржат супстанции или препарати кои може да се запалат при загуба на незапаливи испарливи компоненти.

Член 7

Играчките не смеат да бидат експлозивни или да содржат елементи или супстанции кои можат да експлодираат кога се користат како што е предвидено во член 5 од овој правилник.

Член 8

Играчките, не треба да имаат својство и да содржат такви супстанции или препарати кои, кога се мешаат, може да експлодираат при хемиска реакција, при загревање, кога се мешаат со оксидирачки супстанции и кои содржат испарливи компоненти кои се запаливи во воздух и се подложни да формираат запалива или експлозивна мешавина од пареа - воздух.

Член 9

Боите што се употребуваат за бојосување на играчките не треба да преминуваат од играчките во 3%-тен раствор на оцетна киселина за време од 24 часа на температура од $20 \pm 2^\circ\text{C}$ или во симулираните раствори за плунка и пот т.е не треба да испуштаат концентрација на тешки метали во 1 литар раствор поголема од: 0,2 mg за антимон, 0,1 mg за арсен, 25,0 mg за бариум, 0,6 mg кадмиум, 0,3 mg хром, 0,7 mg олово, 0,5 mg жива, 5, 0 mg селен. (модел на раствор од плунка се прави со растоварање на 4,2 g NaHCO_3 , 0,5 g NaCl , 0,2 g K_2CO_3 и 30,0 mg NaNO_2 во 1 литар дестилирана вода. рН вредноста на растворот треба да биде 9,0); (модел на раствор од пот се прави со растоварање на 4,5 g NaCl , 0,3 g Na_2SO_4 , 0,3 g KCl , 0,4 g NH_4Cl , 3,0 g млечна киселина и 0,2 g уреа во 1 литар дестилирана вода, рН вредноста на растворот мора да биде 5,0).

Член 10

Боите што се употребуваат за бојосување на детски играчки треба цврсто да се залепени за подлогата на играчката, треба да бидат без миризба и не треба да се симнуваат под дејство на пот и плунка, при триење со сув памук и со памук навлажен со раствор на сапун, потоа во текот на играта, при миење со раствори на сапун во топла вода или при дезинфицирање.

Член 11

Електричните играчки не треба да се напојуваат со електрицитет со номинален напон кој надминува 24 волти и ниту еден дел на играчката може да надмине 24 волти.

Делови на играчките кои се поврзани на, или може да дојдат во контакт со извор на електрицитет кој може да предизвика електричен шок, заедно со каблите или други проводници низ кои електрицитетот се спроведува до таквите делови, треба да бидат прописно изолирани и механички заштитени за да се спречи ризик од таков шок.

Електричните играчки треба да бидат така дизајнирани и изведени за да се осигура дека максималните температури кои ги постигнуваат сите директно достапни површини не се такви за да предизвикаат изгореници при допир.

Член 12

Играчките треба да бидат дизајнирани и произведени во поглед на исполнување на барањата за хигиена и чистота за да се избегне било каков ризик од инфекција, болест и контаминација.

Играчките за деца на возраст до 1 година треба да бидат изработени од материјал што може да се дезинфицира, односно изврие, со тоа што играчката при тоа да не го менува квалитетот. Тие играчки треба да бидат изработени така што децата да не можат да ги голтнат и да ги стават во нос или во уво.

Влакненцата од играчките и косата на куклите не смеат да отпаѓаат при затресување, чешлање, извлекување или при некоја друга постапка.

Член 13

Металните играчки не треба да содржат олово и цинк ниту легура што содржи повеќе од 1% олово.

Одредбата од став 1 на овој член во поглед на цинкот не се однесува на моделите на автомобили- играчки.

За лемење на метални играчки не треба да се употребува легура на калај која содржи повеќе од 10% олово.

Член 14

Играчките изработени од текстил не треба да содржат: - текстил што содржи повеќе од 0,01 g антимон, сметајќи на површина од 100 cm^2 ;

- ткаенини, конец и плетиво што се обработени со оловни или живини соли; и

- ткаенини полнети со струганица или волна.

Одредбата од став 1 на овој член се однесува и за играчките изработени од хартија, перје или сличен материјал.

Член 15

Играчките изработени од кожа или крзно треба да се од кожа или крзно што претходно било подложено на сува стерилизација на температура од 140°C за време од три часа, односно на температура од 180°C за време од еден час.

Член 16

Играчките изработени од стакло, порцелан, керамика или глина не треба да се пуштаат во промет.

По исклучок од став 1 од овој член скокалчиња и украсни предмети (украси за елки, разни фигури и сл.) можат да се изработуваат од полно стакло кое при игра тешко се крши.

Член 17

Играчките изработени со употреба на пиротехнички материјали од кои децата можат во игра да се повредат, како и играчките изработени од живин роданид, не треба да се пуштаат во промет.

Член 18

Играчките изработени од восок или сличен материјал што служи за моделирање не треба да содржат растворувачи ниту смекнувачи штетни за здравјето, како ни состојки што отпуштаат бои, односно материји наведени во член 9 на овој правилник.

Член 19

Играчките што при играта се ставаат во уста и играчките за деца на возраст до 1 година треба да бидат пакувани во посебна, затворена амбалажа.

Член 20

Играчките и нивните пакувања треба да бидат означени на начин кој ќе го привлече потполно и ефективно вниманието на децата или на возрасните лица под чиј надзор се децата и да содржат јасно читливи предупредувања за ризиците присутни при нивното користење, како и за начин на избегнување на таквите ризици.

Член 21

Играчките што не се наменети за деца помали од 36 месеци, а можат да бидат опасни, треба да имаат предупредување: "Несоодветни за деца помали од 36 месеци" или "Несоодветни за деца под 3 години".

Играчките од став 1 на овој член треба да имаат упатство за употреба кое ќе содржи и предупредување за можните ризици при употребата на играчките.

Член 22

Играчките лизгалки, обесени лулашки и карики, трапези, јажиња и слични играчки прицврстени на попречна греда треба да бидат пропратени со упатство за периодично проверување и одржување на главните делови (висечки делови, делови за прицврстување, котвишта, и др.) за да се спречи пад или превртување. Упатството треба да содржи и инструкција за склопување на играчката, при што особено да се укаже на оние делови кои може да претставуваат опасност доколку таа не е склопена правилно.

Член 23

Функционалните играчки кои се користат на ист начин како и соодветните модели на уреди или инсталации наменети за возрасни, на нивните амбалажи треба да содржат предупредување, на пример: "Да се користи под директен надзор на возрасен".

Играчките од став 1 на овој член треба да бидат пропратени со упатства за употреба, како и со мерките на претпазливост кои треба да ги превземе корисникот, како и предупредување дека со непревземањето на тие мерки на претпазливост би се изложил корисникот на опасности поврзани со примената на производот на кого играчката му е соодветен модел или имитација.

Член 24

Хемиските играчки кои содржат опасни супстанции или препарати треба да имаат предупредување за опасната природа на овие супстанции и препарати и индикација за мерките на претпазливост што треба да ги превземе корисникот за да ги избегне опасностите поврзани со нив, специфицирани според типот на играчката и треба да содржат упатство за пружање прва помош во случај на сериозни несреќи кои се резултат на користењето на овој тип на играчки, како и напомена дека мора да се чуваат вон дофат на многу мали деца.

На пакувањето на играчките од став 1 на овој член треба да стои ознака: "Предупредување: Само за деца на возраст што ќе ја определи производителот. Да се користи под надзор на возрасен".

Особено следните играчки се сметаат како хемиски: сетови за хемија, пластични сетови за вградување, минијатурни работилници за керамика, емајлирање или фотографија и слични играчки.

Член 25

Играчките-лизгалки и скејтборди за деца на амбалажата треба да имаат ознака: "Предупредување: Треба да се носи заштитна опрема."

Играчките од став 1 на овој член треба да бидат пропратени со упатства - инструкции за употреба кои треба да содржат напомена дека играчката треба да се користи претпазливо и е потребна голема вештина, со што ќе се избегнат падови или судири кои би предизвикале повреда на корисникот или трети лица, како и да се наведе препорачаната заштитна опрема (шлемови, ракавици, штитници за колена, штитници за лактови, и друго).

Член 26

Играчките од член 4 став 1 алинеја 3 од овој правилник наменети за користење во вода треба да имаат предупредување: "Да се користат само во вода во која детето е во длабочина соодветно на неговата висина и под надзор" и упатство за употреба дадено на пакувањето.

Член 27

Со влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат одредбите за детските играчки од членовите 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 и 100 од Правилникот за условите во поглед на здравствената исправност на предметите за општа употреба што можат да се пуштаат во промет ("Службен лист на СФРЈ" бр. 26/83).

Член 28

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-4615/8
12 ноември 2004 година
Скопје
Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

Бр. 10-9186/1
18 ноември 2004 година
Скопје
Министер,
Реџеп Сељмани, с.р.

1706.

Врз основа на член 4 став 2 од Одлуката за начинот и постапката при распределбата на стоките во рамките на царинските квоти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Министерството за економија објавува

Л И С Т А НА СТОКИ ЗА КОИ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЦАРИНСКИ КВОТИ КОИ СЕ РАСПРЕДЕЛУВААТ ПО ПАТ НА АУКЦИЈА ЗА 2005 ГОДИНА

1.Царински квоти по Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Република Македонија и Европските заедници

Тарифна ознака	Наименување на стоката	Квоти за период 01.01-31.03 2005 год.	Квоти за период 01.04-30.06 2005 год.	Квоти за период 01.07-30.09 2005 год.	Квоти за период 01.10-31.12 2005 год.	Единична мерка
0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што надминува 1% но не надминува 6% по маса:	550.000	550.000	550.000	550.000	л.
0406 20	Сирење стругано или во прав, од сите видови:	27.500	27.500	27.500	27.500	кг.
0406 30	Сирење топено, освен стругано или во прав:					
0406 90	Друго сирење	12.500	12.500	12.500	12.500	кг.

1. Царински квоти по Договор за слободна трговија со Република Хрватска

Тарифна ознака	Наименување на стоките	Квоти за период 01.01-31.03 2005 год.	Квоти за период 01.04-30.06 2005 год.	Квоти за период 01.07-30.09 2005 год.	Квоти за период 01.10-31.12 2005 год.	Единечна мерка
0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што надминува 1% но не надминува 6% по маса:	150.000	150.000	150.000	150.000	л.
0406 30	Сирење топено, освен стругано или во прав:	37.500	37.500	37.500	37.500	кг.
0406 90	Друго сирење:	37.500	37.500	37.500	37.500	кг.
1101 00	Брашно од пченица или наполица:	50.000	50.000	50.000	50.000	кг.

2. Царински квоти по Договор за слободна трговија со заедница на држави Србија и Црна Гора

Тарифна ознака	Наименување на стоките	Квоти за период 01.01-31.03.2005 г.	Квоти за период 01.04-30.06 2005 г.	Квоти за период 01.07-30.09.2005г.	Квоти за период 01.10-31.12.2005 г.	Единечна мерка
0401	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување	250.000	250.000	250.000	250.000	л.
0406	Сирење и урда	62.500	62.500	62.500	62.500	кг.
1101 00	Брашно од пченица или наполица	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	кг.

Бр. 10-8400/1
17 декември 2004 година
Скопје

Министер за економија,
Стевчо Јакимовки, с.р.

1707.

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределбата на стоките во рамките на царинските квоти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за прво полугодие од 2005 година, за кои ќе се користи принципот на распределба „прв дојден, прв корисник“ (first come, first served) и тоа

Л И С Т А
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2005 ГОДИНА
(НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс II

(наведено во Член 27(3) (б))

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.-31.03.2005 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2005 г.	Единица мерка	Примекливи царини за надминати количини (% од MFN)
0206 29	Јастиви делови од животни од видот говеда, замрзнати: Друго:	103.750	103.750	кг.	60
0207	Месо и јастиви делови, од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	1.500.000	1.500.000	кг	60
0210 11 0210 12 0210 19	Свинско месо:	12.500	12.500	кг	90
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	112.500	112.500	кг	60
0405 10	Путер:	312.500	312.500	кг	60
0805 10 0805 20 0805 40 0805 50	Портокале: Мандарини (вклучувајќи тангирски и сатеумас-мандарини); клементина, вилкинг и слични хибриди на агруми: Грејнфрут Лимонови (Citrus limon, Citrus limonum) и лимета (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):	2.000.000	2.000.000	кг	60

1507 10	Сурово масло, вклучувајќи дегумирано (без смола);	3.750.000	3.750.000	л	70
1601	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи;	695.000	695.000	кг	70
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв;	352.500	352.500	кг	70
2005 70	Маслиници	400.000	400.000	кг	60
2009	Сокови	75.000	75.000	кг	100
2309 90 99 90	Производи што се употребуваат за исхрана на животни; Друго	3.000.000	3.000.000	кг	70

Л И С Т А
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2005 ГОДИНА
(КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс III

(наведено во Член 27(3) (и))

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.-31.03.2005г.	Квота за период 01.04.-30.06.2005г.	Единица мерка	Применливи царини (% од МФН)
0203	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато	500.000	500.000	кг	70
0406 10 0406 40	Младо(незрело или несолено) сирење, вклучувајќи сирење од сурутка и урд; Сирење прошарано со сина мула;	150.000	150.000	кг	70

Л И С Т А
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2005 ГОДИНА
(НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс VI

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.-31.03.2005г.	Квота за период 01.04.-30.06.2005г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
1704 90	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао; Друго;	35.000	35.000	кг	50
1806 1806 10 1806 20 1806 31 00 00 1806 32 1806 90	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао;	80.000	80.000	кг	45 50 50 50 50
1905 31 1905 32	Слатки бисквити; Вафли и обланди;	82.500	82.500	кг	50
1905 90	Друго;	37.500	37.500	кг	50
2103 30 90 00	Приготвен синиал (сенф)	50.000	50.000	кг	90

Л И С Т А
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО
ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2005 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ВЗАЕМНИ
ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.-31.03.2005г.	Квота за период 01.04.-30.06.2005г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
2204 10 2204 21	Квалитетни пивски вина Вина од свежо грозје	975	975	кл	100

Л И С Т А
НА ЦАРИНСКИ КВОТИ НА СТОКИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2005 ГОДИНА

П Р И Л О Г 1 (а) Увоз во Република Македонија на земјоделски производи со потекло од Република Хрватска без царина во рамките на царинските квоти

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.-31.03.2005г.	Квота за период 01.04.-30.06.2005г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0203 21 0203 22 0203 29 0402 21	Месо свинско, замрзнато: Трупови и полутки: Бутови, плешки и парчиња од нив, со коски: Друго: Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материји за засладување: Во прах, гранули или други цврсти форми со содржина на маснотија, што надминува 1,5% по маса: Без додаден шеќер или други материји за засладување:	75.000 2.500	75.000 2.500	кг кг	50 50
1001	Пченица и навалица:	5.000.000	5.000.000	кг	50
1512 19	Масла од сончоглед или шафранка и нивни фракции: Друго	50.000	50.000	л	50
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	100.000	100.000	кг	50
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв:	275.000	275.000	кг	50
2103 90 90	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудни и мешани мирудски средства: Друго: Друго:	50.000	50.000	кг	50
2104 10	Супи и чорби и препарати за тие производи:	112.500	112.500	кг	50
2106	Прехранбени производи на друго место не споменати или опфатени:	137.500	137.500	кг	50
2401 10	Тутун, суров и непреработен: Тутун, неодижен/нережан:	625.000	625.000	кг	50
2402 20	Цигари што содржат тутун:	7.500	7.500	1000 п	50

Л И С Т А
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА НА СРБИЈА И ЦРНА ГОРА КОИ
СЕ НА КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ УВОЗОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВО
ПОЛУГОДИЕ ОД 2005 ГОДИНА

ПРИЛОГ 4 КОН АНЕКС 1

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.-31.03.2005г.	Квота за период 01.04.-30.06.2005г.	Единица мерка
0203 11 0203 12 0203 19	Месо свинско, свежо или разладено: Трупови и полутки: Бутови, плешки и парчиња од нив, со коски: Друго:	0	0	кг
0203 21 0203 22 0203 29	Месо свинско, замрзнато: Трупови и полутки: Бутови, плешки и парчиња од нив, со коски: Друго:	500.000	500.000	кг

0210	Месо и јастиви месни делови, солени, во саламура, сушени или чадени; јастиво брашно и прав од месо или од јастиви месни делови:	75.000	75.000	кг
1001 10 00 90 1001 90 99 00	Тврда пченица : Друга Друг пир, обична пченица и наполица: Друго	12.500.000	12.500.000	кг
1512 19 90 10	Масла од сончоглед: Друго: Друго: Од сончоглед	750.000 ⁽²⁾	750.000 ⁽²⁾	л
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	375.000	375.000	кг
1701 99 10 00	Бел шеќер:	0 ⁽¹⁾	0 ⁽¹⁾	кг
2402 20	Цигари што содржат тутун	62.500	62.500	1000 пар.
ex 2710 11	Лесни масла и препарати, освен авио-бензин од тар.ознака 2710 11 31 00	0 ⁽²⁾	0 ⁽²⁾	кг
2710 19 11 00 до 2710 19 69 00	Друго: средни масла, гасни масла и масла за ложење	0 ⁽³⁾	0 ⁽³⁾	кг
2711 12 93 00 2711 12 97 00 2711 13 30 00 2711 13 97 00	Мешаница на пропан и бутан	0 ⁽²⁾	0 ⁽²⁾	кг
7208 36* 7208 37* 7208 38* 7208 39*	ТВТ, $\sigma \geq 600\text{мм}$, $\delta > 10\text{мм}$ ТВТ, $\sigma \geq 600\text{мм}$, $4.75 \leq \delta \leq 10\text{мм}$ ТВТ, $\sigma \geq 600\text{мм}$, $3 \leq \delta < 4.75\text{мм}$ ТВТ, $\sigma \geq 600\text{мм}$, $\delta < 3\text{мм}$	15.000.000	15.000.000	кг
7208 51* 7208 52* 7208 53* 7208 54*	ТВЛ, $\delta > 10\text{мм}$ ТВЛ, $4.75 \leq \delta \leq 10\text{мм}$ ТВЛ, $3 \leq \delta < 4.75\text{мм}$ ТВЛ, $\delta < 3\text{мм}$	0	0	кг
7209 15* 7209 16 90 00* 7209 17 90 00* 7209 18 91 00*	ЛВТ, $\sigma \geq 600\text{мм}$, $\delta \geq 3\text{мм}$ ЛВТ, $\sigma \geq 600\text{мм}$, $1 < \delta < 3\text{мм}$ ЛВТ, $\sigma \geq 600\text{мм}$, $0.5 \leq \delta \leq 1\text{мм}$ ЛВТ, $\sigma \geq 600\text{мм}$, $\delta < 0.5\text{мм}$	0 100.000 100.000 0	0 100.000 100.000 0	кг
7209 25* 7209 26 90 00* 7209 27 90 00* 7209 28 90 00*	ЛВЛ, $\sigma \geq 600\text{мм}$, $\delta \geq 3\text{мм}$ ЛВЛ, $\sigma \geq 600\text{мм}$, $1 < \delta < 3\text{мм}$ ЛВЛ, $\sigma \geq 600\text{мм}$, $0.5 \leq \delta \leq 1\text{мм}$ ЛВЛ, $\sigma \geq 600\text{мм}$, $\delta < 0.5\text{мм}$	0 100.000 100.000 0	0 100.000 100.000 0	кг
7210 41* 7210 49*	Поцинкован лим брановиден Поцинкован лим небрановиден	0 100.000	0 100.000	кг
7211 14* 7211 19*	ТВТ, $\sigma < 600\text{мм}$, $\delta \geq 4.75\text{мм}$ ТВТ, $\sigma < 600\text{мм}$, $\delta < 4.75\text{мм}$	0	0	кг
7211 23 30* 7211 23 80* 7211 29*	ЛВТ и ЛВЛ, $\sigma < 600\text{мм}$ што содржат по маса помала од 0,25% јаглерод ЛВТ и ЛВЛ, $\sigma < 600\text{мм}$ што содржат по маса 0,25% јаглерод или поголема	0 0	0 0	кг
7212 40	Плоснати валани производи од железо или нелегирани челик, со ширина помала од 600 мм: Премачкани, лакирани или превлечени со пластична маса:	0	0	кг
7305	Други цевки (на пример, заварени, заковани или затворени на сличен начин), со кружен напречен пресек, чиј надворешен пречник надминува 406,4 мм, од железо или челик:	525.000	525.000	кг
7306	Други цевки и шупливи профили (на пример, со отворени споени или заварени, заковани или затворени на сличен начин), од железо или челик:	525.000	525.000	кг

Критенки σ - ширина, δ - дебелина, ТВТ-топло валана трака; ТВЛ-топло валан лим; ЛВТ-ладно валана трака; ЛВЛ-ладно валан лим

(1) со можност за зголемување на количините на стоките во текот на годината во двете земји, во зависност од билансните можности

(2) преоценување на количините на стоките со потекло од двете земји во рамките на билансните можности

*) Со новата царинска тарифа од 2005 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓународниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

Л И С Т А
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА КОИ
СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА ВО РАМКИТЕ НА
ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2005 ГОДИНА

Тарифна ознака	О п и с	Квота за период 01.01.- 31.03.2005г	Квота за период 01.04.- 30.06.2005г	Един. мерка	Царин. стапка
0406 10	Младо (незрело или несолено) сирење, вклучувајќи сирење од сурутка и урда:	12.500	12.500	кг	0%
0406 90 29 00	Капкавал	12.500	12.500	кг	0%
0701	Компир, свеж или разладен:	75.000	75.000	кг	0%
0702 00	Домат, свеж или разладен:	37.500	37.500	кг	0%
0706	Моркови, бросква или репка угарница, (бела репка), цвекло, целер, коренаш, 'рдокви и сличен коренест зеленчук за јадење, свеж или разладен:	50.000	50.000	кг	0%
0707 00	Краставици и корнишони, свежи или разладени:	25.000	25.000	кг	0%
0807 ex 0807 11 00 00	Лубеници од 1 март до 15 јули	625.000	625.000	кг	0%
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастивни месни делови за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	37.500	37.500	кг	0%
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастивни месни делови или од крв:	25.000	25.000	кг	0%
2208 20 12 00	Коњак во амбалажа од 2 литри или помала:	5.000	5.000	л	0%

Л И С Т А
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА КОИ СЕ НА
КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ УВОЗОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВО
ПОЛУГОДИЕ ОД 2005 ГОДИНА

(Протокол А на Анекс I)

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.- 31.03.2005г .	Квота за период 01.04.- 30.06.2005г.	Един. мерка	Царинска стапка во рамки на квоти
0201	Месо говедско, свежо или разладено:	75.000	75.000	кг	50% намал.
0202	Месо говедско, замрзнато:				
0203	Месо свинско, свежо разладено или замрзнато:	50.000	50.000	кг	50% намал.
0207	Месо и јастивни делови од живина и од тарифен број 0105 свежи, разладени или замрзнати:	125.000	125.000	кг	0%
0301 93 00 00 0301 99 11 00	Риби живи: Крап Други: Слатководни риби: Лососи пацифички (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), лососи атлантски (Salmo salar) и лососи дунавски (Hucho hucho)	37.500	37.500	кг	0%
0301 99 19 00	Други: Слатководни риби: Друго				
0303 79 11 00 0303 79 19 00	Риби замрзнати: Други: Слатководни риби: Крап: Риби замрзнати: Други: Слатководни риби: Друго	25.000	25.000	кг	0%
0406 90 29 00	Капкавал	37.500	37.500	кг	0%
0406 90 50 10 0406 90 99 10	Бело сирење од овчо млеко во саламура Бело сирење од кравјо млеко во саламура	75.000	75.000	кг	0%
0701 90	Компир, свеж или разладен: друг:	25.000	25.000	кг	50% намал.

0802 31 00 00	Обични орев: Во лушпа	10.000	10.000	кг	50%
0802 32 00 00	Обични орев: Лупени				намал.
1108 12	Пченкарен скроб	100.000	100.000	кг	50%
1202	Кикиритки, непжени или непечени, лупени или нелупени или кршени или дробени:	37.500	37.500	кг	50%
1209 21 00 00	Семе од луцерка (alfalfa)	3.750	3.750	кг	50%
1209 91	Семе, плодови и спори, наменети за сеидба: Друго: Семе од зеленчук	1.250	1.250	кг	50%
1211 90	Растенија и делови на растенија, (вклучувајќи семкиња и плодови), свежи или сушени, сечени или цели, кршени или мелени, видови што првенствено се употребуваат во парфимеријата, фармацијата или инсектицидни, фунгицидни или слични цели: Друго:	12.500	12.500	кг	50%
1517 10	Маргарин, исклучувајќи течен маргарин:	12.500	12.500	кг	10%
1601 00	Колбаси и слични производи од месо од други јастиви месни делови за јадење или од крв сложени прехранбени производи врз основа на овие производи	25.000	25.000	кг	10%
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв	25.000	25.000	кг	20%
1702 30	Гликоза (декстроза) и гликозен сируп без содржина на фруктоза или со содржина на фруктоза помалку од 20% по маса во сува состојба	250.000	250.000	кг	0%
1702 40	Гликоза и гликозен сируп, со содржина од најмалку 20%, а помала од 50% фруктоза по маса во сува состојба исклучувајќи инвертен шеќер				
1702 60	Друга фруктоза и фруктозен сируп со содржина поголема од 50% по маса фруктоза во сува состојба исклучувајќи инвертен шеќер				
1704 90**	Производи од шеќер, вклучувајќи бела чоколада без какао: Друго:	62.500	62.500	кг	35%
1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао:	50.000	50.000	кг	35%
1902	Теста, варени или неварени или полнети (со месо или со други материи) или поинаку приготвени како што се спагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони, кускус, приготвен или неприготвен:	25.000	25.000	кг	25%
1905	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи со додаток на какао или без додаток на какао: нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи	25.000	25.000	кг	25%
2003 10	Печурки, приготвени или конзервирани на друг начин освен во оцет или оцетна киселина: Печурки за јадење од видот Agaricus:	12.500	12.500	кг	20%
2007 99	Друго, овошни ширеа	12.500	12.500	кг	28%
2009 80	Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување:	50.000	50.000	кг	25%
2009 90	Сок од друго овошје или зеленчук (немешан)				
2105 00***	Мешанца на сокови				
2105 00***	Сладолед и друг јастив мраз со додаток или без додаток на какао	25.000	25.000	кг	35%
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација; мраз и снег	75.000	75.000	л	12%
2202	Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизација, и други безалкохолни пијалаци, освен од овошје или зеленчук што се распоредуваат во тар.бр. 2009:	25.000	25.000	л	25%
2203 00*	Пиво добиено од слад:	500.000	500.000	л	20%

2204 21 79 00 2204 21 80 00	Други вина шира од грозје со запрена ферментација со додавање на алкохол: во садови од 2 литри или помала; друго: Со содржина на реален алкохол што не надминува 13% вол.:	250.000	250.000	л	50% намал.
2204 21 83 00 2204 21 84 00	Друго: Бело Друго: Со содржина на реален алкохол што надминува 13% но не надминува 15% вол.:				
2204 21 94 00	Друго: Со содржина на реален алкохол што надминува 15% но не надминува 18% вол.:				
2204 21 98 00 2204 21 99 00	Друго: Со содржина на реален алкохол што надминува 18% но не надминува 22% вол.:				
2302 10 2302 30	Трица и други остатоци добиени со пресејување, мелење или друга обработка на жита и мешункасти растенија, непелетизирани или пелетизирани: Од пченица Од пченица	200.000	200.000	кг	0%
2306 30 00 00*	Маслени логачи и други цврсти остатоци добиени со екстракција на растителни маслени или масла, освен оние од та.броеви 2304 и 2305, немелени, мелени или пелетизирани: од семе од сончоглед	125.000	125.000	кг	0%

*) Со новата царинска тарифа од 2005 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓународниот месоини комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

**) Со новата царинска тарифа од 2005 година царинската стапка е мах 20%, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓународниот месоини комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

***) Со новата царинска тарифа од 2005 година царинската стапка е мах 23%, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓународниот месоини комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

Л И С Т А НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2005 ГОДИНА

Анекс А кон Протокол 1

Тарифна ознака	О п и с	Квота за период 01.01.- 31.03.2005г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2005г.	Едине- чна мера	Царин- ска стапка
0207	Месо и јастиви делови од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	750.000	750.000	кг	0%
0713 40 00 90	Сушен мешункаст зеленчук, во зрно, лушен или нелушен или кршен: Леќа: Друга	125.000	125.000	кг	0%
0802 22 00 00	Друго јајесто овошје во лушпа, свежо или сушено: Лешници (<i>Corylus. spp.</i>): Лушени	62.500	62.500	кг	0%
0805	Агруми, свежи или сушени:	2.000.000	2.000.000	кг	0%
0806 20	Грозје: Сушено:	62.500	62.500	кг	0%
1509 10 90 00	Маслиново масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски немодификувано: Од првото пресување: Друго	25.000	25.000	л	0%
1604 14	Приготвени или конзервирани риби: Цели или во парчиња, но немелени: Туни, трупови, пругавици и паламиди (<i>Sarda spp.</i>):	87.500	87.500	кг	0%
1604 20 70 00	Други приготвени или конзервирани риби: Друго: Од туни, мали туни од Пацификот или друга риба од родот <i>Euthynnus</i> .				
2006 70	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар.број 2006: Маслишки:	175.000	175.000	кг	0%

* 2008	Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол на друго место неспомнати или опфатени:	50.000	50.000	кг	0%
2203 00*	Пиво добиено од слад:	75.000	75.000	л	0%
2905 43 00 00*	Други полихидроксилини алкохоли: Манитол:	Неограничено	Неограничено	кг	0%
2905 44*	Други полихидроксилини алкохоли : Д-Глицитол (сорбитол):	Неограничено	Неограничено	кг	0%
3505*	Декстрини и други модификувани скробови (на пр, прежелатинизирани или естерификувани скробови); лепила врз база на скробови, или врз база на декстрини или други модификувани скробови:	Неограничено	Неограничено	кг	0%
3809	Средства за доработка, восаци на бои кои служат за забрзување на бојосувањето или за фиксирање на материите за бојосување и други производи и препарати (на пр, средства за апетатура и нагизување), што се употребуваат во индустријата на текстил, хартија, кожа или во слични индустрии, на друго место неспомнати ниту опфатени:	Неограничено	Неограничено	кг	0%
5201 00*	Памук, невлачен или нечесан	Неограничено	Неограничено	кг	0%
5301*	Лен, суров или преработуван по непреден, количшта и отпадоци од лен (вклучувајќи и отпадоци од предиво и скрубени текстилни материјали):	Неограничено	Неограничено	кг	0%
5302*	Коноп (<i>Cannabis sativa</i> L) суров или преработуван по непреден, количшта и отпадоци од коноп (вклучувајќи и отпадоци од предиво и скрубени текстилни материјали):	Неограничено	Неограничено	кг	0%

*) Со новата царинска тарифа од 2005 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

Л И С Т А НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2005 ГОДИНА

(Анекс II на Протокол Б)

Тарифен број	Опис на производот	Квота за период 01.01.-31.03.2005г.	Квота за период 01.04.-30.06.2005г.	Единица мерка
0201 0202	Месо говедско, свежо или разладено:	250.000	250.000	кг
0203 21 0203 22 0203 29	Месо свинско замрзнато:	75.000	75.000	кг
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материји за засладување	100.000	100.000	кг
1003 00 90 20	Јачмен сточен	1.250.000	1.250.000	кг
1005 90 00 00*	Пченка- друго	5.000.000	5.000.000	кг
1512 11*	Сурово масло	2.500.000	2.500.000	л
1701 12	Шеќер од шеќерна репка	3.750.000	3.750.000	кг
1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао	25.000	25.000	кг
1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао	25.000	25.000	кг
1905 31 1905 32	Слатки бисквити: Вафли и обланди:	12.500	12.500	кг
2007 99	Цемови, овошни желеа, мармалади, овошни ширеа и овошни пасти добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување: Друго:	25.000	25.000	кг
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или други средства за засладување или амортизација; мраз и снег	25.000	25.000	л
2209 00	Оцет и замена за оцет добиени од оцетна киселина	25.000	25.000	л

*) Со новата царинска тарифа од 2005 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

Л И С Т А
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РОМАНИЈА КОИ СЕ НА КВАНТИТАТИВНО
ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ УВОЗОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ
ОД 2005 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ 2

Тарифен број	Опис на производот	Квота за период 01.01.-31.03.2005г.	Квота за период 01.04.-30.06.2005г.	Единица	Царинска стапка во рамки на квоти
0402 10 0402 21	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материји за засладување: Во прав, гранули или во други цврсти форми, со содржина на маснотија, што не надминува 1,5% по маса: Без додаден шеќер или други материји за засладување: Со содржина на маснотија, по маса, што не надминува 27%	12.500	12.500	кг	0%
0802 31 0802 32	Обични ореви во лушпа: Обични ореви, дупени:	10.000	10.000	кг	0%
0901 21	Кафе печено со кофеин	2.500	2.500	кг	0%
1001 90 99	Пченица и наполица:Друго	1.500.000	1.500.000	кг	0%
1806 31 1806 32 1806 90 1905 31	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао: Други, во табли или прачки: Полнети: Други, во табли или прачки:Неполнети: Друго: Слатки бисквити:	12.500	12.500	кг	0%
2101 11 2101 12	Екстракти, есенции и концентрати: Препарати врз база на овие екстракти, есенции, или концентрати или врз база на кафе:	1.250	1.250	кг	0%
2103 90 90 2104 10	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства: Друго: Супи и чорби и препарати за тие производи; хомогенизирани сложени прехранбени производи: Супи и чорби и препарати за тие производи:	2.500	2.500	кг	50% од MFN царинска стапка
4101* 4102*	Сурови крупни и ситни кожи од говеда (вклучувајќи биволи) или кожи од копитари (свежи, или солени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани, но нештавени, ниту пергаментно обработени или понатаму обработени), со влакна или без влакна, целени или нецелени: Сурови кожи, овчи или јагнешки (свежи, или солени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани, но нештавени, ниту пергаментно обработени или понатаму обработени), со влакна или без влакна, целени или нецелени, освен исклучените со забелешка 1(в) кои оваа глава	Неограничено	Неограничено	кг	0%

*) Со новата царинска тарифа од 2005 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

Л И С Т А
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ШВАЈЦАРСКАТА
КОНФЕДЕРАЦИЈА ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2005 ГОДИНА

АНЕКС II

ХС Тарифен број	Наименување	Квота за период 01.01.-31.03.2005г.	Квота за период 01.04.-30.06.2005г.	Единична мерка	Преференцијална царинска стапка
0101 10 10 00*	Кови, живи: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено		Слободно
0102 10*	Живи животни, вид говеда: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено		Слободно
0103 10 00 00*	Свињи живи: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено		Слободно
0104 10 10 00*	Овци живи: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено		Слободно
0104 20 10 00*	Кози живи: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено		Слободно
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	12.500	12.500	кг	Слободно
0406 90 02 00	Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: Цело сирење со вредност на граница, за 100 кг нето маса, што надминува 401,85 евра но не надминува 430,62 евра, со содржина на маснотија 45% или повеќе по маса на сува материја и старо три или повеќе месеци	12.500	12.500	кг	Слободно
0406 90 03 00	Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: Цело сирење со вредност на граница, за 100 кг нето маса, што надминува 430,62 евра, со содржина на маснотија 45% или повеќе по маса на сува материја и старо три или повеќе месеци				
0406 90 04 00	Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: Парчиња пакувани во вакуум или инертен гас, со кора најмалку од една страна, со нето маса од 1кг или повеќе но помалку од 5 кг и со вредност на граница што надминува 430,62 евра но не надминува 459,39 евра за 100 кг нето маса, со содржина на маснотија 45% или повеќе по маса на сува материја и старо три или повеќе месеци				
0406 90 05 00	Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: Парчиња пакувани во вакуум или инертен гас, со кора најмалку од една страна, со нето маса од 1кг или повеќе и со вредност на граница што надминува 459,39 евра за 100 кг нето маса, со содржина на маснотија 45% или повеќе по маса на сува материја и старо три или повеќе месеци				
0406 90 06 00	Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: Парчиња без кора, со нето маса помала од 450 гр и со вредност на граница што надминува 499,67 евра за 100 кг нето маса, со содржина на маснотија 45% или повеќе по маса на сува материја и старо три или повеќе месеци, пакувано во вакуум или инертен гас, во пакувања на кои стои барем опис за сирењето, содржината на маснотија, одговорниот пакувач и земјата на производство				
0406 90 13 00	Emmentaler				
0406 90 15 00	Gruyère, Sbrinz				
0406 90 17 00	Bergkäse, Appenzell				
0406 90 18 00	Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tête de Moine				
0406 90 25 00	Tilsit				
ex 0406 90 69 00	Полутврдо и тврдо сирење од овчо или козјо млеко				
ex 0406 90 79 00	Paulin				
0701 10 00 00*	Компир, свеж или разладен: За сеидба	Неограничено	Неограничено		Слободно
1302 20*	Пектински материи, пектинати и пектати	Неограничено	Неограничено		Слободно

2101 11	Екстракти, есенции и концентрати врз база на кафе	Неограничено	Неограничено		Царина од 25% ad valorem**
2101 12	Препарати врз база овие екстракти, есенции, или концентрати или врз база на кафе:				
2101 20	Екстракти, есенции и концентрати на, чај или мате-чај, и препарати врз база на тие екстракти, есенции или концентрати, или врз база на чај или мате-чај				

*) Со новата царинска тарифа од 2005 година царинската ставка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

**) Со новата царинска тарифа од 2005 година царинската ставка е 20%, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

Л И С Т А НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД НОРВЕШКА ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2005 ГОДИНА

Анекс 2

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.01.- 31.03.2005г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2005г.	Единична мерка	Царинска ставка
0406	Сирене и урја:	12.500	12.500	кг	Слободно
ex 2208 90 48 00	Аквавигт (десцилиран алкохол зачинет со семе од кич) во амбалажа од 2 литри или помала	1.250	1.250	л	Слободно
ex 2208 90 71 00	Аквавигт (десцилиран алкохол зачинет со семе од кич) во амбалажа поголема од 2 литри				

Л И С Т А НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД РЕПУБЛИКА МОЛДОВА ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2005 ГОДИНА

Тарифен број	Опис на производот	Квота за период 01.01.- 31.03.2005г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2005г.	Единица мерка
0202	Месо говедско, замрзнато:	25.000	25.000	кг
0405	Путер и други маснотии и масла добиеени од млеко;млечни премазн	25.000	25.000	кг
0713	Сушен менишест зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или крпен:	25.000	25.000	кг
0802	Друго јатчесто овошје во лушпа, свежо или сушено, лупено или нелупено:	25.000	25.000	кг
1001	Пченица и наполница:	250.000	250.000	кг
1003 00	Јачмен :	250.000	250.000	кг
1209	Семе, плодови и спори, наменети за сеидба:	25.000	25.000	кг
1507	Совино масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски модификувано:	25.000	25.000	л
1601 00	Колбаси и слични производи од месо од други јастивни месни делови за јадење или од крв сложени прехранбени производи врз основа на овие производи	12.500	12.500	кг
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастивни месни делови или од крв	12.500	12.500	кг
1703	Меласи добиеени при екстракција или рафинирање на шеќер:	75.000	75.000	кг
1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао	12.500	12.500	кг
1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао	12.500	12.500	кг
1903	Леб, печива,колачи,бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; шифора,капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи	12.500	12.500	кг
2001	Зеленчук, овошје, јатчесто овошје и други делови на растенија за јадење, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина:	25.000	25.000	кг
2005 10 2005 20	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, немарзнат: Хомогенизиран зеленчук:	25.000	25.000	кг
2007	Комшир:			
2007	Цемови, овисни желеа, мармелади, направени од овошје и јатчесто овошје и пасти од овошје и јатчесто овошје добиеени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување:	25.000	25.000	кг
2008	Овошје, јатчесто овошје и други јастивни делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол, на друго место неспоменати или оифатени:	25.000	25.000	кг
2009	Овошни сокови(вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување:	12.500	12.500	кг
2402	Пури, цигарилоси и цигари, од тутун или од замени за тутун:	12.500	12.500	1000m

1708.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Плевење - Општина Богомила.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Плевење, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-8277/1 Директор,
14 декември 2004 година Бисера Јакимовска, с.р.
Скопје

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

40.

Врз основа на член 142 став 3 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/2004), Собранието на Фармацевтската Комора на седницата одржана на ден 25.10.2004 година го донесе следниов

ПРАВИЛНИК ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ПОД ЧИЈ НАДЗОР СЕ СПРОВЕДУВА ПРИПРАВНИЧКИОТ СТАЖ

I. Предмет на уредување

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат поблиските критериуми што треба да ги исполнуваат здравствените установи во кои се спроведува приправничкиот стаж, како и критериумите што треба да ги исполнуваат здравствените работници под чиј надзор се спроведува приправничкиот стаж на здравствените работници со завршен Фармацевтски факултет.

Приправничкиот стаж се спроведува врз основа на утврдени план и програма согласно закон.

II. Критериуми што треба да ги исполнуваат здравствените установи

Член 2

Здравствените установи во кои се спроведува приправничкиот стаж, покрај просторот, опремата и кадарот за вршење на дејноста, треба да имаат и простор за едукација и соодветна опрема, и кадар за спроведување на програмата за приправничкиот стаж.

Член 3

Здравствените установи, кои ги исполнуваат критериумите од член 2 од овој Правилник во кои може да се спроведува приправничкиот стаж, ги определува Министерството за здравство по предлог на Фармацевтската комора.

Предлог за избор на здравствените установи врз основа на критериумите и доставената документација, ги врши Управниот одбор на Фармацевтската Комора по претходно доставените барања од здравствените установи, за спроведување на приправнички стаж.

Здравствените установи се предлагаат за време од пет години, со право за повторно определување.

III. Критериуми што треба да ги исполнуваат здравствените работници

Член 4

Здравствените работници под чиј надзор се спроведува приправничкиот стаж се ментор и едукатор.

Член 5

Менторот е здравствен работник кој го организира и следи спроведувањето на планот и програмата за приправничкиот стаж на здравствените работници со завршен фармацевтски факултет (во натамошниот текст: стажанти) и обезбедува дополнителни активности во случај стажантот да не успее да постигне задоволителен степен во својот напредок во текот на приправничкиот стаж.

Менторот има улога на водач на стажантот во периодот на практичната обука.

Менторот може да води најмногу 5 стажанти.

Член 6

Едукатор е здравствен работник кој ги спроведува поделните дисциплини и вештини од планот и програмата за приправничкиот стаж и се грижи за индивидуалната едукација на стажантите.

Едукаторот ги едуцира стажантите и е одговорен за спроведувањето на делот од приправничкиот стаж за кој е определен.

Член 7

Менторот треба да исполнува следниве критериуми:

- одлично познавање на основните вештини дефинирани во Програмата за приправнички стаж, знаење и употреба на литература поврзана со едукација и оценување,
- соодветни постдипломски или специјалистички квалификации во професијата,
- при првата апликација кандидатот да нема повеќе од 60 години,
- да има доказ за заснован работен однос на неопределено време,
- доказ за учество во тимска работа,
- учество на работилници и курсеви посветени на учење и практична работа,
- да има сертификат за континуирана фармацевтска едукација издаден од Фармацевтски факултет, на секој три години.

Член 8

Едукаторот треба да ги исполнува следниве критериуми:

- три години искуство во фармацевтската дејност од добивањето на лиценца за работа,
- при првата апликација кандидатот да нема повеќе од 60 години,
- да има доказ за заснован работен однос на неопределено време,
- доказ за учество во тимска работа,
- учество на работилници и курсеви посветени на учење и практична работа,
- да има сертификат за континуирана фармацевтска едукација издаден од Фармацевтски факултет, на секој три години.

Член 9

Здравствените работници (ментор и едукатор) под чиј надзор се спроведува приправничкиот стаж, ги определува Министерството за здравство по предлог на Фармацевтската комора.

Предлог за изборот на здравствените работници врз основа на критериумите и документацијата, ги врши Управниот одбор на Фармацевтската Комора по претходно доставените барања од здравствените работници, за спроведување на приправнички стаж.

Менторот и едукаторот се предлагаат за време од три години, со право за повторно определување.

IV. Преодни и завршни одредби

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", а ќе се објави по добиената согласност од Министерот за здравство.

Фармацевтска комора,
Проф. д-р Лидија Петрушевска Този, с.р.

41.

Врз основа на член 144 став 3 од Законот за здравствена заштита ("Службен весник на РМ" бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/2004), Собранието на Фармацевтската Комора на седницата одржана на ден 25.10.2004 година го донесе следниов

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ
НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ, ЗА СОСТАВОТ НА ИСПИТНИТЕ КОМИСИИ И ОБРАСЦИТЕ НА УВЕРЕНИЕ
ЗА ПОЛОЖЕН СТРУЧЕН ИСПИТ И ЛИЦЕНЦА

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат начинот и постапката за полагање на стручниот испит и составот на испитните комисиии, кои го полагаат здравствените работници со завршен Фармацевтски факултет заради добивање на лиценца за работа, како и обрасците на уверението за положен стручен испит и лиценца.

Член 2

Полагањето на стручниот испит го спроведува Фармацевтската комора преку испитна Комисија.

Испитната Комисија од став 1 на овој член ја формира Претседателот на Фармацевтската Комора, на почетокот на секој испитен рок утврден со овој правилник.

Член 3

Членови на Испитната комисија се:

- 1 наставници од Фармацевтскиот факултет, со научен степен доктор на фармацевтски науки,
- 1 дипломиран фармацевт, специјалист со работно искуство повеќе од 5 години (ментор),
- 1 дипломиран правник.

Член 4

Кандидатот кој го објавил приправничкиот стаж, при поднесувањето на барањето за полагање на стручниот испитот приложува:

- пријава за полагање на испитот,
- уверение за завршен Фармацевтски факултет, оригинал или фотокопија заверена кај нотар, решение за нострифицирана диплома согласно закон, оригинал или фотокопија заверена кај нотар,
- доказ за завршен приправнички стаж,
- потврда за уплатени средства.

Со пријавувањето кандидатот добива програма за подготовка, со прилог литература според која се спроведува испитот.

Член 5

Пријавата за полагање на стручниот испит се поднесува до Фармацевтската Комора во следниве рокови:

- од 01.02 - 15.02, за мартовски испитен рок,
- од 01.05 - 15.05, за јунски испитен рок,
- од 01.09 - 15.09, за октомвриски испитен рок,
- од 01.11 - 15.11, за декемвриски испитен рок.

Стручниот испит се полага во термини во испитните рокови за кои кандидатот писмено се известува.

Член 6

Стручниот испит се состои од практичен и теоретски дел.

Практичниот дел од испитот се состои во проверка на практичните вештини и се изведува во два дена.

Доколку кандидатот успешно го положи практичниот дел, се јавува на полагање на теоретскиот дел од испитот.

Теоретскиот дел од испитот се спроведува по писмен пат, кој го спроведува Испитната Комисија од член 3 од овој правилник.

Член 7

За спроведувањето на стручниот испит се води записник.

Член 8

Стручниот испит се смета за положен доколку кандидатот ги положи и практичниот и теоретскиот дел.

Резултатите од испитот ги соопштува Претседателот на испитната Комисија на денот на полагањето на теоретскиот дел.

Член 9

Кандидатот кој нема да го положи стручниот испит може да се пријави на повторно полагање после две испитни сесии.

Член 10

На кандидатите кои успешно го положиле стручниот испит, Комората им издава уверение за положен стручен испит на образец кој е составен дел на овој правилник.

Уверението за положен стручен испит е со димензии 30X21 цм. и содржи текст: Република Македонија; под него, Фармацевтска комора на Македонија, а под него десно место за: број, дата и место; под него стои текстот: Врз основа на член --- од Правилникот за начинот и постапката за полагање на стручниот испит, за составот на испитните комисиии и обрасците на уверение за положен стручен испит и лиценца ("Службен весник на РМ" бр.) Фармацевтската комора на Македонија го издава следново; под него во средина стои текст: Уверение; под него место за впишување на презиме, татково име и име на дипломираниот фармацевт; па следи текст: следи роден на ден, месец, година и место на раѓање; па следи Република; па следи ден, месец и година со простор на впишување на податоци и текстот: полагаше стручен испит пред испитна комисија при Фармацевтската комора на Македонија. Под него во нов ред стои Според оценката на испитната комисија кандидатот и текстот: го положи стручниот испит. Долу десно стои текстот Претседател на испитна комисија, и под тоа празен простор за потпис на претседателот на комисијата, а долу лево стои Претседател на комора и под него празен простор за потпис на претседател на Комората.

Комората води евиденција за полагањето и резултатите од стручните испити и издадените уверенија за положен стручен испит.

Член 11

На кандидатите кои имаат уверение за положен стручен испит, Комората им издава лиценца за работа на образец кој е составен дел на овој правилник.

Лиценцата се издава на образец кој е составен дел на овој правилник. Лиценцата се издава на образец кој има форма со димензии 25X35цм. Лиценцата од горе надолу содржи: на средината стои текстот: Република Македонија; под него стои: Фармацевтска комора на Македонија; потоа следи на средина текстот: Лиценца; под него стои текстот: име, татково име, презиме со место за внесување на податоците; па следи текстот лиценцата се издава врз основа на приложената документација и податоците содржани во регистарот за лиценци во Фармацевтската комора на Македонија, па следи регистерски број и датум со простор за впишување на бројот на лиценцата и денот на издавање; потоа следи од лева страна претседател на комора со место за потпис; од десна страна претседател на комисија за лиценцирање; и во средина стои место за печат на Фармацевтската комора.

Член 12

По отпочнување со работа на Комисиите при Фармацевтската комора, утврдени со овој правилник, лицата кои го обавуваат приправничкиот стаж, како и лицата кои го завршиле приправничкиот стаж, според Правилникот за приправничкиот стаж и за стручниот испит на здравствените работници ("Сл. весник на РМ" бр. 6/92 и 61/94), стручниот испит го полагаат пред испитните комисиии образувани од Фармацевтската комора, според одредбите од цитираниот правилник.

Лицата од став 1 на овој член стручниот испит го полагаат согласно Правилникот за приправнички стаж и за стручниот испит на здравствените работници ("Сл. весник на РМ" бр. 6/92 и 61/94), за време од 2 години од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден со денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", а ќе се објави по добиената согласност од Министерот за здравство.

Фармацевтска комора,
Проф. д-р **Лидија Петрушевска Този**, с.р.

НОВОГОДИШЕН ПОПУСТ

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ПО НАМАЛЕНИ ЦЕНИ ВИ ГИ НУДИ
ИЗДАНИЈАТА:

Р.бр	Нови издавања	Цена	Р.бр	Издавања	Цена
1	Збирки прописи од областа на локалната самоуправа, 2004		7	Кривичен законик од Д-р Благо Канбасовиќ (со измените и дополнувањата од 1999 и 2002 година со краток коментар, објаснувања и регистар на поими)	
а)	I книга – (Законите за: локална самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст).	900.00		- плус Дополток со измените и дополнувањата на КЗ од 2003 и 2004	600.00
б)	II книга – (Законите за: комуналните такси; даноци на имот; улогот на туристичката дејност и Законот за вршење занаетчијска дејност).	600.00	8	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2000	150.00
в)	III книга – (Редакциски пречистени текстови на Законите за: основното образование; средното образование; заштитата на децата и Законот за социјална заштита).	700.00	9	Устав на Република Македонија (со сите амандamenti и рамковен договор) на македонски јазик (нек повеќе)	300.00
г)	IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за квалитетот на животната средина; Законите за заштитата на природата) (Во подготовка).	500.00		на англиски јазик (нек повеќе)	400.00
д)	Конглет од четирите книги - Збирки на Законите од областа на локалната самоуправа, 2004, по цена од	2100.00	10	Закон за спречување на перење пари, со конвенција, Д-р Ј. Пролевски, 2002	200.00
2	Закон за кривична постапка и Закон за извршување на санкциите (редакциски пречистени текстови)	900.00	11	Закон за извршната постапка Д-р С. Георгиевски, 2002	300.00
3	Закон за трговските друштва, со введ., 2004	800.00	12	Закон за спречување на корупцијата Со Закон за ратификација на конвенцијата Д-р Ј. Пролевски (со објаснувања), 2002	250.00
4	Закон за јавните набавки, 2004	200.00	13	Збирка на прописи од областа на изборното право (со коментар и објаснување) Т. Вељаноски, В. Ангелевски, 2002	200.00
5	Конглет CD-ROM издавања 2001, 2002, 2003 и 2004 година	5200.00	14	Закон за денационализација (со коментар, објаснувања и образци) Д-р С. Георгиевски, 2000	250.00
6	Поединечни CD-ROM издавања 2001, 2002, 2003 и 2004 година	1500.00	15	Збирка на прописи од областа на државјанството Д-р Ф. Стоев, М-р М. Пазарова – Тријевова, 1998	200.00
			16	Закон за прекршоците (со објаснувања, коментари, судска практика, со прилоги) Д-р Ј. Пролевски, М. Кривоски, 1998	350.00

ПОРАЧКА

Со ова неотповикливо ги порачуваме издавањата под реден број _____ во _____ примероци; _____ во _____ примероци; _____ во _____ примероци; _____ во _____ примероци; _____ во _____ примероци; _____ во _____ примероци; _____ во _____ примероци; _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____ ул. _____ бр. _____, тел/факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 200__ година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

Преплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.